



Тарифа на надоместоци за услугите во платниот промет во земјата што ги врши Централна кооперативна банка АД Скопје

Тариф став	Вид на услугата	Основица за пресметка	Висина на надоместокот	
			Правни лица	Физички лица
1.1.	Уплати во готово од правни лица кон сметка отворена во друга Банка			
1.1.1.	Уплати во готово од правни лица кон сметка отворена во друга Банка	уплата	0,5% од износот на уплатата мин.40 д	/
1.2.	Уплати од физички лица			
1.2.1.	Уплати до 1.000,00 денари на сметка на учесник отворена во Банката	уплата	/	20.00 ден.
1.2.2.	Уплати до 5.000,00 денари на сметка на учесник отворена во Банката	уплата	/	25.00 ден.
1.2.3.	Уплати над 5.000,00 денари на сметка на учесник отворена во Банката	уплата	/	30.00 ден.
1.2.4.	Уплати до 1.000,00 денари на сметка на учесник отворена во друга Банка	уплата	/	40,00 д. за налог- КИБС 200,00 д. за налог-МИПС
1.2.5.	Уплати до 5.000,00 денари на сметка на учесник отворена во друга Банка	уплата	/	50,00 д. за налог- КИБС 200,00 д. за налог-МИПС
1.2.6.	Уплати над 5.000,00 денари на сметка на учесник отворена во друга банка	уплата	/	0,04%мин.60,00д. max.400,00д за налозиКИБС 0,06% мин.200,00д. max.1000д за налозиМИПС
1.2.7.	Уплати на сметка на брокерско друштво	уплата	0,02% мин 40 д. max 1000 ден.	/
1.2.8.	Уплати на сметка на Банката	уплата	без надоместок	без надоместок
1.2.9.	Уплата на ковани пари (монети) на сметка на учесник отворена во Банката (за вредност над 1.000 ден.)	уплата	5 % од износот, минимум 100,00 денари	5 % од износот, минимум 100,00 денари
1.3.	Уплата на дневен пазар			
1.3.1.	Уплата на дневен пазар	налог / уплата	до 12 часот без надомест по 12 часот 0,06% мин 20 ден	/
1.4.	Исплати во готови пари од трс сметки отворени во Банката			
1.4.1.	Налози за исплата на готовина од трансакциска сметка (освен исплати поврзани со кредитно/депозитно работење)	налог	0,35% од износот мин.50,00 ден max 5000,00 ден.	0,10% од износот мин.10,00 ден max 5000,00 ден.
2.1.	Налози и промет извршени во интерен клиринг			
2.1.1.	налози за пренос на средства во корист на сметките на Банката	налог	без надоместок	без надоместок
2.1.2.	налози за пренос на средства во корист на сметки на клиентите на Банката	налог	до 10.000,00=20,00 ден над 10.001,00=30,00 ден	до 10.000,00=10,00 ден над 10.001,00=20,00 ден
2.1.3.	налози за пренос на средства доставени во електронска форма или со образец ПП-53	налог	4,00 ден	4,00 ден
2.2.	Налози и промет извршени во МИПС			
2.2.1.	налози на износ до 100.000,00 ден	налог	200.00 ден.	200.00 ден.
2.2.2.	налози на износ од 100.001,00 до 1.000.000,00 ден.	налог	220.00 ден.	220.00 ден.
2.2.3.	налози на износ над 1.000.001,00 ден.	налог	0,01% од износот мин.250,00 ден	0,01% од износот мин.250,00 ден
2.2.4.	-налози за пренос на средства доставени во електронска форма или со образец ПП-53	налог	80.00 ден.	80.00 ден.
2.3.	Налози и промет извршени во КИБС			
2.3.1.	налози на износ до 10.000,00 ден.	налог	35.00 ден.	30.00 ден.
2.3.2.	налози на износ од 10.001,00 ден. до 50.000,00 ден.	налог	40.00 ден.	35.00 ден.
2.3.3.	налози на износ над 50.001,00 ден.	налог	45.00 ден.	40.00 ден.
2.3.4.	-налози за пренос на средства доставени во електронска форма или со образец ПП-53	налог	18.00 ден.	18.00 ден.
3.1.	Налози и промет за индиректни учесници во МИПС			
3.1.1.	налози и промет за индиректни учесници во МИПС	налог	50.00 ден.	/
4.1.	Работење со средствата на сметки за исплата на плати и надоместоци	долговен пром/нал.	без надоместок	без надоместок
4.2.	Работење со средствата на сметки за други намени	долговен пром/нал.	согласно Договор	согласно Договор
5.1.	Работење со средства на денарски сметки на нерезиденти	долговен пром/нал.	Согласно тарифата за ПП со странство	Согласно тарифата за ПП со странство
6.1.	Извршување на судски одлуки, налог од извршител и други извршни решенија (решенија од УЈП, Царина, ФПИОМ)	решение	1200 ден. по решение + 50 ден. по кам.листа	1200 ден. по решение + 50 ден. по кам.листа
6.2.	Извршување на решенија за судски такси	решение	800,00 ден. по решение	500,00 ден. по решение

Тариф став	Вид на услугата	Основица за пресметка	Висина на надоместокот	
			Правни лица	Физички лица
6.3.	Извршување на акцептен налог	налог	200.00 ден.	/
6.4.	Налог за трансфер при делумно извршување на судски одлуки, налог од извршител и други извршни решенија (решенија од УЈП, Царина, ФПИОМ)	налог	поединечно делумно извршување 250 ден	поединечно делумно извршување 250 ден
6.5.	Поднесување на Задолжница за наплата - (надоместокот го плаќа доверителот кој поднесува задолжница)	налог	500 ден	/
6.6.	Повлекување на Задолжница - (надоместокот го плаќа доверителот кој поднесува задолжница)	налог	500 ден	/
7.1.	Пресметка на законска казнена камата по барање на правно или физичко лице	главница	200,00 ден + 50,00 ден. по промена + ДДВ	200,00 ден + 50,00 ден. по промена + ДДВ
8.1.	Давање потврди и известувања на барање на правно лице за состојба и движење на сметка (картица на хартија или во електронски облик)	потврда известување картица	20 ден. од страна, мин. 200 ден.	20 ден. од страна, мин. 200 ден.
8.2.	Подготовка на периодичен извештај за промет и состојба на сметка и негово доставување до УЈП по електронски пат	запис по сметка/ извештај	150 ден. од запис/ сметка	100 ден. од запис/ сметка
8.3.	Надоместок за користење на фах	месец	100 ден. + ДДВ	100 ден. + ДДВ
9.1.	Давање препис на податоци од евиденцијата за блокирани сметки	страница	20 ден. од страна, мин. 500 ден.	20 ден. од страна, мин. 500 ден.
10.1.	Изработка на преписи од изводи, налози и друго	извод-налог	50,00 ден. + ДДВ	50,00 ден. + ДДВ
10.2.	Изработка на дупликат/овл. картичка на доносител на налози/имател на трансакциска сметка	картичка	50,00 ден. + ДДВ	без надоместок
10.3.	Изработка на изводи по барање на клиент за затворена ТРС	сметка	500 ден до 10 изводи + 50 ден за секој нареден	500 ден до 10 изводи + 50 ден за секој нареден
11.1.	Давање на определени податоци на барање на учесниците во платен промет	извештај за бонитет	300,00 ден. + ДДВ	150,00 ден. + ДДВ
11.2.	Давање на определени податоци по барање на нотар/извршител/адвокат/даночен извршител и сл.	Известување	300,00 ден до 10 податоци + 10 ден за секој нареден + ДДВ	300,00 ден до 10 податоци + 10 ден за секој нареден + ДДВ
12.1.	Блокада / деблокада на сметка и измена на блокада/деблокада	фиксен износ	250,00 ден. по пратка	250,00 ден. по пратка
13.1.	Отворање на сметка	сметка	без надоместок (итно отворање 200 ден.)	без надоместок (итно отворање 100 ден.)
14.1.	Водење на сметки на физички лица од хуманитарен карактер	месечен паушал	/	без надоместок
14.2.	Водење на сметки на правни и физички лица (освен сметки за кредитни картички)	месец	Според долговен промет -од 0 до 500.000=250 ден. -од 500.001-1.000.000=450 д. -од 1.000.001-2.000.000=650 д -над 2.000.000=1000 ден	<u>Сметки кај кои во тековниот месец има долговен промет</u> 30,00 ден.
14.3.	Водење на сметки на индиректни учесници во МИПС системот	месечен паушал	Аконтативно 200,00 ден.	/
14.4.	Водење на сметки (трансакциски) во денари за кои во последните 24 месеци не се евидентирани промени на состојбата на средствата (освен камати и провизии), а се со салда до 500,00 ден	годишен паушал	Максимум 500,00 денари	Максимум 500,00 денари
14.5.	Водење на сметки (трансакциски) во денари за кои во последните 60 месеци не се евидентирани промени на состојбата на средствата (освен камати и провизии), а се со салда до 2000,00 ден	годишен паушал	Максимум 1.500,00 денари	Максимум 1.500,00 денари
14.6.	Водење на сметки на прави лица овластени за управување со станбени загради односно менаџирање со заедничките простории, сметки на куќни совети, заедници на сопственици на станбени згради и сл.	месечен паушал	100,00 ден	/
14.7.	Сметки со посебни режим на работа (Ескроу сметки и сл.)	месечен паушал	6.000,00 ден	6.000,00 ден
15.1.	Затварање на сметка по барање на учесникот (освен по судско решение или закон)	сметка	1.000.00 ден.	100.00 ден.

Тариф став	Вид на услугата	Основица за пресметка	Висина на надоместокот	
			Правни лица	Физички лица
15.2.	Затворање на сметка по налог на надлежен орган или закон *(Доколку во моментот на затворање на сметката има помалку расположиви средства од предвидената тарифа, се наплатува до висина на истите)	сметка	1,000.00 ден.	100.00 ден.
16.1.	Вклучување кон системот за електронско банкарство	клиент	без надоместок	без надоместок
16.2.	Издавање на дигитален сертификат за користење на системот за ел. Банкарство (на токен)	сертификат	1,200.00 ден.	1,200.00 ден.
16.4.	Налози и промет извршени во интерен клиринг преку електронско банкарство			
16.4.1.	налози за пренос на средства извршени во интерен клиринг	налог	до 10.000,00=7,00 ден над 10.001,00=11,00 ден	до 10.000,00=без провизија над 10.001,00=5,00 ден
16.5.	Налози и промет извршени во МИПС преку електронско банкарство			
16.5.1.	налози на износ до 100.000,00 ден	налог	100.00 ден.	100.00 ден.
16.5.2.	налози на износ над 100.000,00 ден.	налог	100.00 ден.	100.00 ден.
16.6.	Налози и промет извршени во КИБС преку електронско банкарство			
16.6.1.	налози на износ до 10.000,00 ден.	налог	12.00 ден.	10.00 ден.
16.6.2.	налози на износ од 10.001,00 ден. до 50.000,00 ден	налог	15.00 ден.	12.00 ден.
16.6.3.	налози на износ над 50.001,00 ден.	налог	18.00 ден.	15.00 ден.
16.7.	Месечен надомест за користење на системот за електронско банкарство			
16.7.1.	Месечен надомест за користење на системот за електронско банкарство	месечен паушал	без надомест	без надомест
17.1.	Трајни налози за режиски трошоци од сметки на физички лица на сметки на правни лица со кои Банката има склучено Договор(струја, вода, парно и сл	налог	/	без надоместок
17.2.	Трајни налози – пренос на средства кон сметки на истиот клиент во Банката (празнење на собирни сметки)	налог	без надомест	без надоместок
17.3.	Трајни налози – пренос на средства од сметки на физички лица кон сметката на Банката (по основ на рата од кредит, парични картички и друго)	налог	/	без надоместок
17.4.	Трајни налози – пренос на средства кон други сметки по разни основи	налог	Како тариф.ставка 2	Како тариф.ставка 2
17.4.	Трајни налози – пренос на средства кон други сметки по разни основи	налог	Како тариф.ставка 2	Како тариф.ставка 2



Тарифа на надоместоци за услугите во платниот промет со странство што ги врши Централна кооперативна банка АД Скопје

Тариф . Став	Вид на услугата	Основица за пресметка	Висина на надоместокот
1.1.	Ностро дознака за домашно правно лице	Износ на дознаката	0,25% (или мин. 500,00 ден. мах 61.200,00 ден.) + 300,00д SWIFT
1.2.	Ностро дознака за странско лице-нерезидент (SHA/BEN fees)	Износ на дознаката	0,25% (или мин. 10 ЕУР + 5 ЕУР SWIFT
1.3.	Подигање девизи-ефектива за службен пат за домашно правно лице	Износ на трансакцијата	0,35% (мин. 500,00 ден. мах 12.000,00 денари)
1.4.	Подигање девизи- ефектива од странско лице-нерезидент	Износ на трансакцијата	0,4% мин. 10,00 ЕУР
1.5.	Ностро дознака за домашно физичко лице-резидент	Износ на дознаката	0,25% (или мин. 300,00 ден. мах 61.500,00 ден.) + 300,00д SWIFT
1.6.	Ексл. ностро дознака (OUR fees) за резидент	Износ на дознаката	0,4% (или мин.1300,00 ден. мах 70.000,00 ден.) + 300,00 д. SWIFT
1.7.	Ексл. ностро дознака (OUR fees) за нерезидент	Износ на дознаката	0,4% (или мин. 22 ЕУР мах 1200 ЕУР) + 5 ЕУР SWIFT
1.8.	Дознаки од резидент во корист на клиенти на Банката	Износ на дознаката	300,00 денари
1.9.	Дознаки од нерезидент во корист на клиенти на Банката	Износ на дознаката	10,00 ЕУР
1.10.	Трансфер на девизи во домашни банки од сопствена на сопствена сметка	Фиксен износ	1.200,00 денари или 20,00 ЕУР
1.11.	Ностро дознака за плаќања кон клиенти на групацијата на ЦКБ	Износ на дознаката	0,10% (или мин. 300,00 ден. мах 2.000,00 ден.)
2.1.	Отварање покриен акредитив	Износ на акредитивот	0,3% + 300,00 ден. SWIFT (мин. 1.500,00 ден. мах 29.700 ден.) тромесечно
2.2.	Отварање на непокриен акредитив	Износ на акредитивот	0,9% + 300,00 ден.SWIFT (мин. 1.500,00 ден. мах 90.000 ден.) тромесечно
2.3.	Конфирмација на акредитив со ангажирање на странска банка	Износ на акредитивот	0,5% месечно
2.4.	Реализирање на акредитив (прием и обработка на документи) прифаќање и плаќање на акредитив	Износ на акредитивот	0,28% (мин.500,00 денари)
2.5.	Промена на услови во акредитивот	Фиксен износ	1.000,00 денари + 300,00 ден.SWIFT
2.6.	Надомест при проверка и усогласување на документи со условите од акредитивот (доколку се неусогласени)	Фиксен износ	75 ЕУР или противвредност на износот за други валути
3.1.	Лоро дознака / прилив/ за домашно правно лице	Износ на дознаката	0,1% 300,00 ден
3.2.	Лоро дознака / прилив/ за странско лице	Износ на дознаката	0,1% мин. 10.00 ЕУР
3.3.	Внесување на девизи-ефектива од домашно правно лице	Износ	0,25% мин. 250,00 ден
3.4.	Внесување на девизи-ефектива од странско лице-нерезидент	Износ	0,30% (мин. 10,00 ЕУР
3.5.	Лоро дознака во EUR, USD , за домашно физичко лице	Износ на дознаката	0,1% мин. 300,00 ден.
3.6.	Лоро дознака по основ на пензија за домашно физичко лице	Износ на дознаката	0,1% (мин. 300,00 денари) Без провизија за износи до 7,5 еур
3.7.	Интерни безготовински лоро девизни дознаки во корист на клиенти на банката	Износ на дознаката	Без надомест
3.8.	Трансфер на девизи од домашни банки од сопствена на сопствена сметка	Фиксен износ	Без надомест
3.9.	Лоро дознака / прилив/ од клиенти на групацијата на ЦКБ	Износ на дознаката	Без надомест
4.1.	Отворен лоро акредитив	Износ на акредитивот	0,1% (мин. 1.200,00 ден. мах 30.000,00 ден.)

4.2.	Праќање и преглед на документи	Износ на акредитивот	0,2% + реален трошок за DHL
Тариф Став	Вид на услугата	Основица за пресметка	Висина на надоместокот
4.3.	Измена на акредитив	Фиксен износ	1.000,00 денари
4.4.	Прилив по лоро акредитив	Износ на акредитивот	0,1% мин.300,00 ден.
5.1.	Издавање на платежна гаранција		
5.1.1.	Издавање на платежна гаранција со покритие - депозит	Износ на гаранцијата	0,3% тромесечно + 300,00 ден. SWIFT (мин. 1.000,00 ден. мах 30.000,00 ден.)
5.1.2.	Издавање на платежна гаранција без покритие	Износ на гаранцијата	1% тромесечно + 300,00 ден. SWIFT (мин. 2.000,00 ден. мах 60.000,00 ден.)
5.2.	Издавање на чинидбена гаранција		
5.2.1.	Издавање на чинидбена гаранција со покритие-депозит	Износ на гаранцијата	0,3% тромесечно + 300,00 ден. SWIFT (мин. 1.000,00 ден. мах 30.000,00 ден.)
5.2.2.	Издавање на чинидбена гаранција без покритие	Износ на гаранцијата	0,8% тромесечно + 300,00 ден. SWIFT (мин. 2.000,00 ден. мах 60.000,00 ден.)
5.3.	Издавање на тендерска гаранција		
5.3.1.	Издавање на тендерска гаранција со покритие-депозит	Износ на гаранцијата	0,25% тромесечно + 300,00 ден. SWIFT (мин. 1.000,00 ден. мах 30.000,00 ден.)
5.3.2.	Издавање на тендерска гаранција без покритие	Износ на гаранцијата	0,6% тромесечно+ 300,00 ден. SWIFT(мин. 2.000,00 д. мах 60.000,00 д.)
5.4.	Измена на гаранцијата	Фиксен износ	1.000,00 денари + 300,00 ден. SWIFT
5.5.	Конфирмација од странска банка	Износ на гаранцијата	0,5% месечно
6.1.	Авизирање без обврска за банката	Износ на гаранцијата	0,1% (мин. 1.000,00 ден. мах 30.000,00 ден.)
6.2.	Барање за наплата на гарантиран износ (протест на гаранција)	Износ на гаранцијата	0,1% (мин. 2.000,00 ден. + реален DHL трошок)
6.3.	Измена на условите	Фиксен износ	1.000,00 денари
7.1.	Обработка на ностро инкасо документи	Износ на документите	0,3% (мин. 2000,00 ден. мах 30.000,00 ден.)
7.2.	Плаќање по ностро инкасо документи (како за дознака)	Износ на документите	0,25% (или мин. 500,00 ден.мах 61.200,00 ден.)+ 300,00д SWIFT
7.3.	Обработка на лоро инкасо документи	Износ на документите	0,3% (мин. 1.000,00 ден. мах 30.000 ден) + реален DHL трошок)
7.4.	Прилив по лоро инкасо документи (како обичен прилив)	Износ на документите	0,1% 300,00 ден
8.1.	Денарски трансакции (одлив) кон резидент или нерезидент во други Банки	Износ на трансакција	0,1% (мин. 600,00 ден./10,00 ЕУР, мах. 30.000,00 ден./500,00 ЕУР)
8.2.	Денарски трансакции (прилив) на Нерезидент од други Банки	Износ на трансакција	Без надомест
8.3.	Денарски трансакции во корист на резидент/нерезидент во Банката (интерни трансакции)	Фиксен износ	150,00 денари или 2,50 ЕУР
8.4.	Денарски трансакции помеѓу нерезиденти во Банката (интерни трансакции)	Износ на трансакција	300,00 денари или 5,00 ЕУР
8.5.	Уплата на денари (ефектива) на сметка на нерезидент	Износ на трансакција	300,00 денари или 5,00 ЕУР
8.6.	Исплата на денари (ефектива) од сметка на нерезидент	Износ на трансакција	300,00 денари или 5,00 ЕУР
9.1.	Исправка на погрешни податоци	Фиксен износ	1.000,00 денари + реален трошок
9.2.	Промена во инструкции	Фиксен износ	1.000,00 денари + реален трошок
9.3.	Повлекување на налог	Фиксен износ	1.000,00 денари + реален трошок

9.4.	Издавање на потврди, дупликат документи и слично	Потврда	1.000,00 денари + реален трошок за поштарина
Тариф Став	Вид на услугата	Основица за пресметка	Висина на надоместокот
9.5.	SWIFT – порака	Фиксен износ	300,00 денари + реален трошок
9.6.	Административни трошоци за разгледување и консултации во врска со девизни акредитиви и гаранции	Фиксен износ	1000,00 денари + реален трошок
10.1.	Надомест за одржување на сметка	Сметка	Согласно договор
10.2.	Трансфер на средства во корист на сопствена сметка во друга банка	Трансфер	Согласно договор
10.3.	Трансфер на средства во корист на сметка на трета банка	Трансфер	Согласно договор
10.4.	Пренос на средства (MT 103) со Трошоци OUR	Трансфер	10,00 ЕУР за износ до 12.500 ЕУР; а за износи над 12.500 ЕУР 0,10% макс. ЕУР 75,00 + реален трошок
10.5.	Пренос на средства (MT 103) со Трошоци SHA/BEN	Трансфер	2,00 ЕУР
10.6.	Дополнителни услуги (измени по даден налог)	Согласно договор	Согласно договор
10.7.	Пренос на приливи од ЦКБ АД Софија кон клиенти на други домашни банки	Износ	0,1% мин 300,00 ден Макс. 12.000,00 ден

Скопје, Август 2017 година

Централна кооперативна банка АД Скопје